

Народна банка на Република Македонија

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ



Најнови макроекономски показатели Преглед на тековната состојба

Март 2013 година

Најнови макроекономски показатели Преглед на тековната состојба

Прегледот на тековната состојба има за цел да даде осврт на најновите макроекономски податоци (јануари - февруари 2013 година) и споредба со последните макроекономски проекции (јануари 2013 година). Со тоа ќе се утврди колку тековната состојба во економијата соодветствува со очекуваните движења на варијаблите во претходниот циклус на проекции. Прегледот е фокусиран на промените на екстерните претпоставки и остварувањата кај домашните варијабли и на тоа како овие промени се одразуваат врз амбиентот за водење на монетарната политика.

Во периодот од јануарскиот циклус на проекции досега не настанаа позначајни промени во оценките за изгледите на глобалната економија. Притоа, главниот ризик и натаму се однесува на можната подлабока рецесија во евро-зоната, којашто би била предизвикана од евентуалното повторно засилување на должничката криза во одделните држави. Имено, и покрај забележаниот напредок, и натаму постои релативно висока неизвесност околу конечното разрешување на должничката криза. Економските показатели за евро-зоната упатуваат на продлабочување на негативниот раст на крајот од 2012 година, наспроти подобрувањето на финансиските услови, при што и во 2013 година се очекува дека економијата на евро-зоната ќе остане во зоната на пад на активността. Предвидено е дека повидливо подобрување на европската економија ќе се случи во текот на 2014 година. **Со оглед на тоа што ваквите очекувања се исти како и во јануарската проекција, оценката за странската ефективна побарувачка за македонски производи во тековната и наредната година во суштина не претрпи измени.** Промените кај претпоставките за цените на примарните производи можно е да имаат ефект врз претпоставените услови на размена. Имено, проекцијата за движењето на цените на металите е надолно ревидирана за 2013 година, во голем дел поради поголемите залихи и пониската увозна побарувачка од Кина, а за 2014 година е нагорно ревидирана. Во поглед на цените на храната, за 2013 година се извршени позначителни ревизии, при што сега се предвидува пад наместо раст на цената на пченицата и посилен пад на цената на пченката, додека за 2014 година се извршени нагорни ревизии кај цените на овие производи. Од друга страна, доволната понуда на нафта на глобалниот пазар за задоволување на побарувачката доведува до надолни корекции на цената на нафтата во периодот на проекции. **Сè на сè, најновите оценки вклучуваат непроменет екстерен економски амбиент во споредба со јануарската проекција, што значи задржување на очекувањата за постепено заздравување на глобалната економија.**


Тековните остварувања главно соодветствуваат со очекувањата од јануарскиот циклус проекции. Од аспект на одделните показатели релевантни за монетарната политика, во првите два месеца од 2013 година инфлацијата забележа благ месечен пораст од околу 0,3%, главно заради цените на храната. Сепак, овие движења беа пониски во однос на очекуваните во јануарската проекција, што доведе до посилено забавување на годишната динамика на **инфлацијата во однос на очекуваната**, а годишниот раст на цените во јануари и февруари изнесуваше 3,8% и 3,5%, соодветно. Остварувањата се резултат на пониските цени на храната, коишто го неутрализираа повисокото остварување кај базичната инфлација. Од аспект на базичната инфлација, и покрај тоа што овие остварувања се во услови на потисната домашна побарувачка, сепак постојано повисоката базична инфлација во однос на очекуваната упатува на потреба од претпазливост бидејќи можеби сигнализира појава на инфлациски притисоци под влијание на растот на трошоците во домашната економија. Енергетската компонента на инфлацијата е во согласност со очекуваната, имајќи предвид дека светските цени на нафтата остварени во првите два месеца од годината се слични со проектираните промени. **Пониските првични услови, дополнети со надолната ревизија на цените на храната и енергијата, и надолното приспособување на регулираните цени (цени на топлинска енергија) се факторите коишто ги зајакнуваат надолните**

ризички околу јануарската проекција на инфлацијата. Од друга страна, се појавија нови ризици во нагорна насока, што главно произлегуваат од домашната понуда на земјоделски производи.

Девизните резерви во текот на првиот квартал забележаа раст, којшто не отстапува значително од проектираната промена, што покажува платнобилансна позиција којашто ја следи проектираната патека. За надворешниот сектор не се расположливи голем број податоци. Податоците за извозот и увозот се однесуваат на јануари и упатуваат на малку потесен трговски дефицит од очекувањата, при можни помали увозни притисоци од инвестициската и личната потрошувачка. Нето-приливите од менувачкото работење сигнализираат дека приватните трансфери се движат во проектираните рамки. **Расположливите високофреквентни показатели за економската активност за последното тримесечје покажуваат можност за послаба економска активност во однос на оценетата. Во рамки на монетарниот сектор, најновите првични податоци за февруари ја покажуваат воздржаноста на банките од кредитирање во услови на постоечки ризици. Монетарниот раст се движи со динамика којашто е во согласност со проекциите, додека кредитирањето стагнира наспроти оцените за зголемување на кредитните текови. Имајќи ги предвид повторните оценки за раст на ЕУРИБОР - каматната стапка во наредниот период, каматниот распон помеѓу домашната и странската каматна стапка во наредниот период се очекува да се стеснува.**

Општо гледано, последните макроекономски движења не покажуваат големи промени во амбиентот и ризиците за монетарната политика. Притоа, еден дел од показателите упатуваат на простор за монетарно олабавување. Прво, динамиката на инфлацијата е побавна од очекуваната, со оценки за помали притисоци од увозните цени во однос на претходно оценетите. Второ, постојат индикации за малку послаба економска активност во однос на очекуваната. Трето, имајќи предвид дека нови кредитни текови во економијата изостануваат, кредитниот раст веројатно ќе биде послаб од очекуваниот. Четврто, девизните резерви, во основа, се движат во согласност со проекцијата, со што засега не се очекуваат позначителни отстапувања на оваа оперативна монетарна цел во однос на последните оценки. **Сепак, постојат и фактори коишто упатуваат на потреба од поголема претпазливост при водењето на монетарната политика.** Имено, потенцијални поголеми притисоци врз девизните резерви од оценетите во наредниот период можат да дојдат преку промените во валутните склоности на домашните субјекти. Во услови на стеснување на каматниот распон и стабилизирање на состојбите во евро-зоната, веројатноста за дополнително забавување на процесот на денаризација се зголемува. Воедно, и покрај помалите инфлационски ризици гледано преку вкупната инфлација, базичната инфлација и понатаму отстапува од проектираната патека и упатува на поголеми преносни ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени во економијата.

Странска ефективна побарувачка (годишни промени во %)



Најновите проекции не упатуваат на промени кај странската ефективна побарувачка во 2013 година ...

... како и претходната проекција, падот е проценет на 0,5%...


... при непроменета динамика на закрепнување.

Очекувањата за движењето на странската побарувачка во 2014 година се минимално нагорно ревидирани ...

... раст од 1,1%, наспроти 1% во јануарската проекција ...

... како резултат на умерената нагорна промена на проекциите за економскиот раст на Италија, Србија и Германија.

Странска ефективна инфлација (годишни стапки на промени во %)



Странската ефективна инфлација за 2013 година е минимално нагорно ревидирана, во споредба со претходната проекција ...


... раст на странските цени од 3,6%, наместо очекуваните 3,5% ...

... но, извршена е позначителна нагорна корекција на проекцијата за 2014 година ...

... очекуван раст на странската инфлација од 2,9%, наместо претходната оценка од 2%...

...при повисок придонес кон ценовниот раст од страна на Грција (поради тековните очекувања за умерена инфлација наместо дефлација) и Србија (поради ефектот од повисоката очекувана инфлација и пониската очекувана депрецијација на динарот).

Еуробрент
(квартален просек, евра/барел)



Во првиот квартал од 2013 година кај цената на нафтата од типот „брент“ во суштина нема отстапување помеѓу тековната оценка (84,6 евра за барел) и јануарската проекција (85,3 евра) ...


... но, заради извршените поголеми надолни корекции во останатите квартали ...

... имајќи ги предвид очекувањата за доволна снабденост на пазарот со нафта, при повисок раст на понудата од земјите надвор од ОПЕК ...

... на годишна основа, во 2013 година се очекува повисок пад на просечната цена на нафтата во однос на јануарската проекција.

Слично, надолна ревизија на проекцијата на цената на нафтата е извршена и за 2014 година.

Цени на никел и бакар во евра
(годишни промени)




Во првиот квартал од 2013 година се очекува посилен пад на цените на никелот и бакарот во однос на претходната проекција.

На годишна основа, за 2013 година е извршена значителна надолна ревизија на проектираните ценовни промени на металите ...

... во услови на зголемување на нивните залихи и намалување на увозот од Кина ...

...додека во 2014 година очекуваниот раст на цените е умерено нагорно ревидиран.

**Цени на пченица и пченка во евра
(годишни промени)**




Надолно отстапување кај проекцијата за раст на цените на житарките во првиот квартал и надолна ревизија за целата 2013 година, во споредба со јануарската проекција ...

... низок годишен пад на цената на пченицата наместо очекуваниот раст, поради оценките за поголеми жетвени приноси на пченица на глобално ниво ...

... и посилно намалување на цената на пченката поради очекуваното зголемување на производството во САД и Јужна Америка.

Во 2014 година е извршена нагорна ревизија на очекуваните промени кај цените на овие житарки.

**1-месечен Еурибор
(во %)**



Проекцијата за странската каматна стапка Еурибор во 2013 година е непроменета во однос на јануарските очекувања (0,14%) ...

...додека за 2014 година е направена незначителна нагорна ревизија ...

... при задржување на претпоставката за постепен умерен раст како и во претходната проекција.

Странски ефективни* и домашни цени на храна



* Ефективните странски цени на храна се добиени како пондериран збир од цените на храната во земјите што се најзначајни трговски партнери на РМ. Извор: ДЗС, Еуростат и пресметки на НБРМ.

Во првите два месеца од годината потрошувачките цени бележат благо нагорно поместување на месечна основа...

...во најголем дел под влијание на цените на храната.

Гледано според динамиката, по забрзувањето на месечниот раст во јануари, во февруари **месечната инфлација од 0,2% е незначително пониска од забележаната во претходниот месец...**

...при што, ваквото забавување речиси во целост произлегува од падот на цените на сообраќајните и ПТТ-услугите¹.

Воедно, најзначајните фактори коишто го условија порастот на ценовното ниво во јануари, веќе во февруари имаат неутрално влијание².

Годишната стапка на инфлација бележи забавување од 3,8% во јануари на 3,5% во февруари...

...при што и во двата месеца остварувањата се под проектираните...

...при поголеми надолни отстапувања на остварените од проектираните стапки на прехранбената инфлација.

Отстапувањата кај оваа компонента во еден дел произлегуваат од неисполнувањето на очекувањата за раст на цените на производите од животинско потекло од почетокот на тековната година...

... коишто се поврзуваа со повисоките

¹ Месечниот пад во февруари произлегува од намалувањето на цените на услугите на еден од телекомуникациските оператори во државата, како и од вклучувањето на нискобуџетни авионски летови во оваа категорија.

² Имено, во февруари е забележано стабилизирање на цените на пијалаците во малопродажната мрежа, како и на цените на прехранбените производи и услуги за сместување во хотелите и рестораните, како главни двигатели на јануарското забрзување на базичната инфлација.

Инфлација и цени на храната и енергијата

(годишни промени, во %)



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

цени на добиточната храна, со растот на цените на енергентите во претходниот период, како и со можниот поскап увоз на месо и месни преработки, имајќи ги предвид финансиските проблеми на еден од најголемите домашни агрокомбинати.

Цените на енергијата во јануари и февруари се речиси на проектираното ниво...

...додека динамиката на базичната инфлација во првите два месеца од годината укажува на посилен преносен ефект од повисоките цени на храната и на енергијата од очекуваниот...

...но, сепак, дел од засилувањето на базичната инфлација од почетокот на годината е под влијание на еднократни фактори...

...каков што е случајот со февруарскиот раст на цените на сообраќајните средства³.

Придонеси кон годишната стапка инфлацијата (во п.п.)**Надворешните влезни претпоставки во проекцијата на инфлацијата за 2013 главно се ревидирани во надолна насока...**


...при што договорите за терминско тргување со основните примарни прехранбени производи со достасување во 2013 година упатуваат на пад на агрегатната цена на житарките, наспроти сигналите за раст добиени во текот на јануарскиот циклус на проекции.

Надолното поместување на светските цени на пченката и пченицата во последниот тримесечен период се поврзува со глобалниот пад на трговијата со овие производи...

...но сепак, неизвесноста околу идната динамика на овие цени и понатаму е присутна...

³ Во февруари е забележан раст на цената на еден од моделите на патнички возила опфатени со индексот.

Годишна стапка на инфлација



...главно заради загриженоста од непрекинатите сушни временски услови во САД и нивниот одраз врз новата жетва.

Исто така, и слабеењето на доларот е ограничувачки фактор за поголем пад на овие цени...

...што упатува на тоа дека нагорните ризици во поглед на агрегатната цена на житарките, идентификувани во текот на јануарскиот циклус на проекции, и понатаму се битни.

Истовремено, проекциите за светската цена на нафтата повторно се коригирани во надолна насока.

Ризиците околу јануарската проекција на инфлацијата од 3,2% за тековната година и понатаму се оценуваат како надолни...

...при што надолните ризици произлегуваат од пониските остварувања, од оцените за помали притисоци од увозните цени и од послабата домашна побарувачка.

Од друга страна, во периодот меѓу двете проекции се идентификувани и нови, нагорни ризици во поглед на цените на храната...

...поврзани со случувањата како во домашната, така и во економиите од регионот, а се однесуваат на евентуалните неповолни ефекти од неодамнешните поплави⁴.

Нагорните ризици се поврзуваат и со можните поголеми преносни ефекти врз базичната инфлација.

⁴ Имено, станува збор за настанатите штети од поплавите врз раноградинарското производство во струмичкиот регион, како и со појавата на афлатоксин, што повлекува потреба за уништување на дел од залихите на пченка, пченкарно брашно и млеко во некои од земјите од регионот.

Просечна исплатена плата
(годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС.

Мало забрзување на номиналниот годишен раст на просечната нето-плата во декември и минимален годишен раст на платите од 0,3% во последниот квартал...

...што е подобро од очекувањата во јануарската проекција за стагнација на номиналните плати.

Забрзувањето на годишниот раст во декември произлегува пред сè од растот во индустријата, наспроти падот во претходниот месец...

...како и заради повисокиот раст на платите во земјоделството...

...додека платите во услужниот сектор забележаа пад по четири месеци на постојан раст.

Годишниот раст на домашната економија во последниот квартал најверојатно е малку послаб раст во однос на третото тримесечје и во однос на проекцијата...

...при надолни придвижувања кај дел од клучните економски сектори.

Неповолни поместувања се забележани кај вкупната трговија и транспортот и телекомуникациите, коишто остварија реален пад во последното тримесечје, наспроти растот во претходниот квартал...

..а растот во градежништвото продолжи со значително послаба динамика во однос на претходниот квартал.

Сепак, поместувањата кај индустријата и туризмот се поволни...

...при што динамиката на пад кај индустријата бележи умерено забавување, но послабо од очекувањата...

...остварено во услови на умерено помала искористеност на капацитетите...

Економски сектори
(реални годишни промени, во %)



* Прост просек од годишните стапки на промена на различните видови на транспорт и телекомуникациите.
Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

...додека во дејноста „хотели и ресторани“ е забележан раст, наспроти падот во претходното тримесечје.

Расположливите показатели за расходните компоненти на БДП даваат различни сигнали.

Високофреквентните податоци за **личната потрошувачка** упатуваат на стагнација, наспроти падот во третото тримесечје...

...при поволни поместувања кај увозот и домашното производство на стоки за широка потрошувачка, надополнето со засилената динамика на кредитирање на населението и забавениот раст на депозитите.

Од друга страна, стапката на пад кај трговијата на мало продолжува да се зголемува и во последниот квартал...

...што е во согласност со засилувањето на реалниот пад на платите, како и падот на пензиите и приватните трансфери, наспроти растот во претходниот квартал.


Показателите за **инвестициската активност** упатуваат на раст, но со забавена динамика, согласно со очекувањата...

...при натамошен реален раст кај вредноста на извршените градежни работи и домашното производство на капитални производи во четвртиот квартал, но со значително забавена динамика...


...реален раст кај државните инвестиции, наспроти стагнацијата во претходниот квартал...

...и благо забавување на падот кај долгорочното кредитирање на претпријатијата, како и забавување кај странските директни инвестиции и кај залихите на готови производи.

Индикатори за движењето на личната потрошувачка



Индикатори за движењето на бруто инвестициите




Движењето на номиналниот извоз и увоз на стоки и услуги во последниот квартал упатува на натамошно продлабочување на **трговското салдо**, со поголема јачина во однос на очекувањата...

... при засилен тренд на пад на извозот на стоки и услуги, во услови на пад на странската побарувачка...

...и раст на увозот на стоки и услуги, наспроти падот во претходното тримесечје.

НАДВОРЕШЕН СЕКТОР

Извоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)




Трговскиот дефицит во јануари забележа стеснување на годишна основа (од 8,9%), спротивно на очекувањата за негово проширување за првиот квартал...

...во услови на годишен пораст на извозот од 8,7%, условен од добрите остварувања на капацитетите во слободната индустриска зона ориентирани кон извоз, останатиот извоз и рудите.

Историската анализа укажува дека учеството на јануарскиот извоз во вкупниот извоз во првиот квартал е во просек под 30%, со што извозните остварувања се малку подобри од историскиот просек...

...при послаби остварувања кај извозот на железото и челикот и особено кај извозот на енергија, што се согледува и од остварувањата во јануари (намален извоз на енергија за 42,9% на годишна основа и годишен пад на извозот на железо и челик и нивни производи за 5,2%).

Увоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)




Во јануари е забележан и годишен пораст на увозот (од 1,2%), што во најголем дел се должи на зголемениот сировински увоз на извозните капацитети во индустриската зона и металопреработувачката индустрија. Дополнително зголемени се и увозот на храна и останатиот увоз.

Од друга страна, на годишна основа позначително е намален енергетскиот увоз и увозот на опрема, машини и возила.

Во јануари, остварениот увоз е под проекцијата, а отстапување се забележува и кај учеството во проектираниот увоз во првиот квартал, коешто е под историскиот просек. Послаб увоз од проектираниот е остварен кај енергијата и кај инвестицискиот увоз, додека увозот на сировини за индустријата и увозот на храна се повисоки од очекуваните,

Извор: НБРМ.

* Податоците го опфаќаат вкупниот увоз на еден значаен извозен капацитет во индустриската зона.




Извор: НБРМ.

* Учество на извозот/увозот во јануари во проектираниот извоз/увоз за кв.1, проекција јануари 2013.



Извор: НБРМ.



Извор: НБРМ.

што во наредниот период може да значи подобри извозни остварувања на дел од индустриските капацитети.

Остварените движења упатуваат на можност за понизок трговски дефицит во однос на очекуваниот за првото тримесечје од годината. Сепак, податоците се однесуваат само на еден месец и не се доволни за посигурни констатации, посебно при промени во условите на размена, во однос на очекуваните...


...тековните движења упатуваат на пониски цени на никелот, додека во спротивна насока се движењата на цените на нафтата и цените на храната, каде што се очекуваат поповолни движења во однос на претходно проектираните.

Во јануари 2013 година, показателите за ценовната конкурентност на економијата покажуваат дивергентни движења на годишна основа. Имено, кај индексот заснован врз трошоците на живот се јавува мала годишна депрецијација од 0,1%, додека истиот индекс дефлациониран со цените на производителите на индустриски производи бележи годишна апрецијација од 3,1%.

Индексот на НЕДК и понатаму апрецира на годишна основа (за 0,9%), главно како резултат на апрецијацијата на денарот во однос на српскиот динар (за 6,3%), но и апрецијацијата на денарот во однос на САД-доларот (за 2,9%, за прв пат од септември 2011 година). *Релативните цени пресметани според индексот на трошоци на живот забележаа намалување т.е. повисок раст на странската во однос на домашната инфлација, за разлика од релативните цени пресметани според цените на индустриските производители, каде што странските цени растат со помал интензитет во*

однос на домашните цени.

Компоненти на тековната сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.


Дефицитот на тековната сметка во четвртиот квартал од годината изнесуваше 136 милиони евра (или 1,8% од БДП), што претставува малку повисок дефицит во однос на проектираниот...

...во најголем дел поради остварениот дефицит кај салдото на услугите, наспроти очекуваните позитивни приливи кај оваа категорија...

... при подобри остварувања кај тековните трансфери.

Остварувањата за целата 2012 година укажуваат на благо повисок дефицит на тековната сметка во однос на проектираниот.

Компоненти на финансиската сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.

Во четвртиот квартал беа остварени приливи во капитално-финансиската сметка, коишто не отстапуваат од јануарската проекција...


...при подобри остварувања кај странските директни инвестиции, со што се надоместуваат понеповолните остварувања кај валутите и депозитите⁵ и пониското надворешно задолжување на приватниот сектор...

Капиталните приливи остварени во текот на 2012 година се на проектираното ниво.

⁵ Понеповолните остварувања кај валутите и депозитите во целост се должат на повисоките одливи кај секторот „население“.

НАДВОРЕШЕН СЕКТОР

Движења на менувачки пазар




Извор: НБРМ.

* Остварување 01-02.2013.

Последните податоци за менувачкото работење, заклучно со февруари, покажуваат забавување на падот кај понудата на девизи, додека кај побарувачката на девизи за првпат по пет квартали пад, е забележан раст на годишна основа...

... така, остварениот нето-откуп и натаму бележи пад, но со намален интензитет, при што оваа категорија се движи во согласност со проекцијата.


Бруто девизни резерви
(состојба во милиони евра)



* Последен податок, заклучно со 02.2013 година.

Од почетокот на 2013 година, па заклучно со последните податоци бруто девизните резерви (без курсни разлики) остварија раст, што е во согласност со проектираното зголемување за целиот квартал...


Фактори на промена на девизните резерви во
периодот јануари- февруари 2013 година
(во милиони евра)



Извор: НБРМ

...основни фактори за позитивната промена се трансакциите за сметка на државата (заради надворешното задолжување на државата⁶) и интервенциите на девизниот пазар. Во спротивна насока делува категоријата „девизни депозити на банките кај НБРМ“, заради одлив на девизен депозит од една домашна банка и категоријата „останато“, поради затворање на репо-трансакција на НБРМ.

⁶ Во текот на јануари државата се задолжи кај „Дојче банк“ со користење на гаранција од Светската банка и дополнително со заем од Светската банка, наменет за поттикнување на конкурентноста.



Од почетокот на годината (заклучно со 02.2013 година), на девизниот пазар на банките, остварена е нето-продажба од 14,2 милиона евра. На годишна основа, ваквото движење, во услови на поинтензивен раст на понудата⁷ во однос на побарувачката на девизи (8,2% и 2,7%, соодветно) претставува намалување на нето-продажбата на девизи за 61,9%.

Анализата по одделни компоненти, покажува дека намалената нето-продажба на девизи, во целост произлегува од пониската нето-продажба кај фирмите, во услови кога кај сите останати компоненти (физички лица, менувачници и нерезиденти) е забележано намалување на понудата на девизи.

Последните остварувања во надворешниот сектор, како и промените кај девизните резерви и нивното понатамошно одржување на адекватно ниво не упатуваат на значајни ризици по проекцијата за тековната 2013 година.

⁷ Позитивен ефект врз понудата на девизи имаше продажбата на девизи од страна на пензиските фондови.

Податоците заклучно со крајот на февруари⁸ покажуваат малку помало повлекување ликвидност преку монетарните инструменти, во однос на очекуваното за крајот на првиот квартал на 2013 година.


Во овој период е забележан поголем раст на нето девизната актива на НБРМ во однос на очекуваниот, при повисок нето-откуп на девизи на НБРМ од банките-поддржувачи на девизниот пазар. Од друга страна, остварувањата кај примарните пари беа на проектираното ниво за кварталот.

Повисоката ликвидност врз основа на девизни трансакции беше надоместена преку позицијата на државата, којашто покажа поголем раст на депозитите во однос на оцените. Имено, согласно со очекувањата, во текот на јануари државата се задолжи на надворешните финансиски пазари во износ од околу 280 милиони евра, а истовремено го оствари и планираниот одлив на средства врз основа на исплата на достасаната Еврообврзница од 175 милиони евра. Сепак, на сметката на државата кај НБРМ беше забележан поголем раст на депозитите во однос на планираниот, главно како резултат на поголемото задолжување на домашниот пазар на хартии од вредност.



Извор: НБРМ.


⁸ Монетарните податоци за февруари се **оценети** податоци.



* Вклучува депозитни пари
Извор: НБРМ.


По минималниот месечен пад во јануари, вкупните депозити во февруари забележаа значителен пораст, првенствено под влијание на растот на депозитите на претпријатијата...

...со што годишната стапка на раст на вкупните депозити на 28.2.2013 година во однос на истиот период од претходната година изнесува 5,1% и е над проекцијата за првиот квартал (4,7%). На квартална основа, заклучно со 28.2.2013 остварениот пораст на вкупните депозити е 76,4% од планираниот раст за првиот квартал на 2013, што укажува на можно остварување на проектираниот депозитен раст за првиот квартал.




Извор: НБРМ.

Остварениот годишен депозитен раст во најголем дел е предизвикан од денарските депозити, но сепак, мал придонес за растот имаат и девизните депозити.



Извор: НБРМ.

Учество на денарските депозити на населението во вкупните депозити на населението




Притоа, за одбележување е тоа што по подолг период на посилен раст на денарските депозити на населението во однос на девизните, во јануари денарските депозити забележаа месечен пад, наспроти забрзаниот раст на девизните депозити. Првичните податоци заклучно со крајот на февруари укажуваат на натамошен посилен раст на девизните депозити, со што и нивниот придонес за растот на вкупните депозити на населението од почетокот на годината сè уште е најголем.

Учество на М4 денарски дел во вкупна парична маса М4




Движењата на пасивните каматни стапки упатуваат на умерено стеснување на каматниот распон помеѓу девизната и денарската каматна стапка, но сепак и понатаму тој покажува поголема привлечност на приносите од денарското штедење.



Извор: НБРМ. — M4, состојба во мил. денари (десна скала)

Забрзување на монетарниот раст над нивото од проекцијата...

...во услови на побрз раст на вкупните депозити во однос на проекцијата.




Извор: НБРМ. — Вкупни кредити, состојба во мил. денари (десна скала)

Во февруари, вкупните кредити забележаа мал месечен пораст, главно предизвикан од порастот на кредитите на домаќинствата...


...при што на 28.2.2013 година, годишната стапка на вкупните кредити изнесува 4,8%, во однос на истиот период од претходната година, и е над проекцијата за првиот квартал од 4,7%. Сепак, на квартална основа, заклучно со 28.2.2013 остварениот пораст на вкупните кредити е околу 9% од планираниот раст за првиот квартал на 2013, што укажува на можно потфрлање на проектираниот кредитен раст за првиот квартал.

МОНЕТАРЕН СЕКТОР



Остварениот кредитен раст во целост е резултат на зголемувањето на денарските кредити, при понатамошно намалување на девизните кредити.

Извор: НБРМ.



Помала искористеност на депозитниот потенцијал за кредитирање на приватниот сектор во однос на проекцијата.

Извор: НБРМ.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>II.2013</u> <u>I.2013</u>	<u>II.2013</u> <u>II.2012</u>	<u>I-II.2013</u> <u>I-II.2012</u>	<u>II.2013</u> <u>I.2013</u>	<u>II.2013</u> <u>II.2012</u>	<u>I-II.2013</u> <u>I-II.2012</u>
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	0.2	3.5	3.7	0.2	3.5	3.7
Исхрана	0.3	3.2	3.4	0.1	1.3	1.3
Производи од жито	0.2	0.8	0.7	0.0	0.1	0.0
Свеж и преработен зеленчук	-0.1	-10.0	-8.7	0.0	-0.6	-0.5
Свежо и преработено овошје	0.3	8.1	9.3	0.0	0.2	0.3
Свежо и преработено месо	0.4	8.4	8.1	0.0	0.7	0.7
Свежа и преработена риба	2.4	12.9	11.5	0.0	0.1	0.1
Свежо и преработено млеко	1.0	3.0	2.6	0.1	0.2	0.2
Свежи јајца	0.1	30.8	30.4	0.0	0.4	0.4
Маснотии	-0.4	10.2	11.3	0.0	0.2	0.2
Тутун и пијалаци	0.0	1.6	1.7	0.0	0.1	0.1
Облека и обувки	-0.1	10.5	10.7	0.0	0.7	0.7
Домување	0.3	4.9	4.8	0.0	0.8	0.8
Стан (станарина, вода, услуги)	0.1	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0
Огрев и осветление	0.4	6.6	6.5	0.0	0.7	0.7
Греење и услуги	1.3	-0.7	-1.3	0.0	0.0	0.0
Електрична енергија и осветлување	0.0	9.9	9.9	0.0	0.7	0.7
Хигиена и здравје	0.6	4.8	4.7	0.1	0.4	0.4
Култура и разонода	-0.6	1.8	1.8	0.0	0.1	0.1
Сообраќајни средства и услуги	0.2	-0.5	-0.1	0.0	-0.1	0.0
Сообраќајни средства	4.6	5.0	2.7	0.1	0.1	0.1
Течни горива и масла	0.6	0.7	1.6	0.0	0.0	0.1
Сообраќајни и птт услуги	-2.0	-3.7	-2.9	-0.1	-0.2	-0.2
Ресторани и хотели	0.1	3.6	4.4	0.0	0.2	0.2
Останати услуги неспомнати на друго место	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				последни месеци			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	ное 12	дек 12	јан 13	фев 13
	годишни промени во %																
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.1	3.8	4.9	4.6	4.7	3.8	3.5
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	2.3	2.8	3.3	3.2	3.3	3.8	3.7
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	2.0	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.8	1.8	2.9	2.9	3.2	3.6	3.4
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	10.1	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	8.7	11.2	11.1	10.9	11.0	5.2	4.8
Цени на производители на индустриски п-ди	10.1	-7.2	8.7	12.4	4.6	14.7	13.7	11.6	9.9	5.1	3.1	4.4	5.7	5.9	5.4	4.8	-
Продуктивност	1.9	-4.2	1.4	1.9	-1.1	0.9	1.3	1.1	4.2	0.2	-1.5	-0.6	-2.6	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	0.3	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.9	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-4.3	-4.2	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011				2012							2011						2012							
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт	ное	дек	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт.	ное.	дек.	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт	ное	дек
	номинални годишни промени во %											реални годишни промени во %													
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.7	-2.4	-2.9	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-4.4	-4.3	-4.2
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	3.7	3.8	4.0	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.5	-0.8	-0.6
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	3.7	3.8	4.0	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.5	-0.8	-0.6
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	0.8	0.7	1.7	-1.1	1.3	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-0.6	-1.1	-5.1	-1.8	-1.9	-2.9	-4.0	-3.4	-5.4	-3.2
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-0.7	0.6	1.8	-1.4	1.5	3.5	-1.1	1.5	-4.3	0.7	-1.4	-11.3	-8.8	-4.3	-4.3	-4.0	-3.3	-5.8	-3.1
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	1.2	0.7	0.3	-0.8	0.1	-1.3	0.8	0.5	-4.9	-1.9	-1.5	-2.8	-3.5	-3.4	-3.2	-3.8
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	1.8	0.2	1.9	-3.6	2.4	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	-2.5	-2.2	-2.6	1.8	-0.6	-1.9	-4.4	-3.2	-7.9	-2.2
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	-0.3	-0.3	0.1	-1.2	0.1	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-0.2	0.6	-2.7	-1.5	-3.1	-4.0	-5.0	-4.9	-5.6	-4.3
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	2.0	2.3	3.2	2.9	0.8	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	-0.1	-1.6	-4.2	0.4	-0.4	-1.7	-2.4	-1.9	-1.6	-3.8
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	0.2	-0.2	0.4	0.2	-1.1	-1.0	0.4	0.5	-0.6	-0.1	-0.9	-0.7	0.7	-3.6	-3.4	-4.8	-4.6	-4.2	-5.6
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	1.8	2.1	3.2	0.4	2.8	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-5.2	-4.3	-2.8	-0.1	-0.8	-1.9	-2.6	-2.0	-4.0	-1.8
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	-1.7	-1.2	-1.7	-0.7	-1.1	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-1.2	-2.3	-1.0	-2.1	-2.5	-5.3	-5.8	-6.7	-5.1	-5.5
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	-0.4	-0.6	-1.2	0.4	-0.8	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-2.0	-3.7	-2.4	-1.6	-0.7	-4.0	-5.2	-6.2	-4.0	-5.3
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	1.9	3.7	4.7	2.6	3.8	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	-2.7	-5.4	-9.0	16.0	-20.5	-1.8	-1.1	-0.6	-1.9	-0.8
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-0.4	-2.8	0.3	-7.4	-1.2	6.6	-2.2	0.5	1.5	0.8	3.5	0.2	-9.6	-2.7	-4.0	-7.3	-4.7	-11.4	-5.6
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	-1.3	-1.5	-3.0	-0.7	-0.8	-8.0	-5.8	1.7	0.7	2.7	0.6	-1.2	7.6	2.6	-4.9	-6.1	-7.8	-5.1	-5.2
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	10.0	5.1	11.4	13.8	-7.1	-1.2	1.2	4.9	11.7	3.6	6.4	24.7	15.2	8.1	6.0	0.2	5.8	8.8	-11.3
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-7.8	-6.1	-3.4	-4.0	-10.3	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-9.8	-6.2	-4.1	-6.4	-9.6	-11.2	-10.5	-8.2	-8.2	-14.3
Јавна управа и одбрана; задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	-0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.0	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-2.6	-3.3	-2.9	-1.3	-0.6	-4.0	-4.7	-4.9	-4.7	-4.5
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-0.3	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.6	-4.4	-3.6	-3.3	-2.1	-3.7	-4.7	-4.9	-4.6	-4.7
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	3.1	2.3	0.3	3.3	3.5	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	0.1	-3.3	-1.3	-0.6	0.8	-0.6	-2.4	-4.7	-1.3	-1.1
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-8.5	-8.7	-10.7	-8.6	-6.8	2.6	2.4	4.6	6.4	7.0	5.9	6.3	-7.5	-11.3	-11.8	-12.9	-15.2	-12.6	-11.0
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	1.1	1.2	0.1	5.2	-1.6	14.3	20.8	21.5	2.2	10.4	1.8	-4.1	-2.3	1.3	-2.6	-3.5	-4.9	0.6	-6.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

*ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012				Најнови податоци			кумулатив	2013
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт. 12	ное. 12	дек. 12		јан. 13
	годишни промени во %																
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.8	6.1	3.6	1.3	1.0	-0.9	-0.7	0.3	0.2	-	-	-	-0.3	-
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-5.6	-6.8	-5.7	-4.6	-4.4	-8.0	-6.6	-1.3
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-10.5	45.1	12.0	0.9	4.3	27.5	9.8	-
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.7	6.4	5.3	3.6	8.2	2.3	0.7	5.0	-
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	16.8	13.2	16.6	17.4	19.8	17.3	15.5	13.8	12.3	15.7	9.8	11.4	14.6	-

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				јануари 2013*	
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	промена, %	придонос, п.п.
	годишни промени во %														
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	7.4	-4.4	7.9	14.6	-5.2	13.4	-10.4	-7.4	5.6	-5.1	17.6	2.1
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	0.8	-0.8	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.2	0.5	1.9	-8.4	5.3	0.7
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.3	6.2	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	4.6	2.4	-5.3	20.6	15.3	0.5
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	16.8	-14.9	1.3	43.1	21.8	-3.2	16.8	5.7	-29.1	-40.4	-4.8	-0.1
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	19.2	-8.2	35.2	26.4	11.3	6.4	-19.5	-13.5	-7.1	8.4	1.1	0.1
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-5.6	-25.2	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-22.2	-4.3	-25.1	-47.6	-33.2	-1.1
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-20.3	-64.9	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-49.1	-82.1	-97.2	-46.8	43.8	0.1
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	8.2	8.4	11.0	5.1	5.0	10.8	-1.6	10.1	25.1	4.0	11.9	0.3
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	10.0	-23.4	13.1	14.5	11.4	-0.1	-22.6	-21.5	-29.1	-18.5	8.9	0.1
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	7.0	-10.7	34.0	11.1	7.7	-16.1	-3.8	-8.6	-17.5	-12.0	-34.3	-3.7
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-12.8	84.2	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	50.1	65.4	140.4	77.3	-35.4	-1.0
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	2,2 пати	-46.7	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-47.5	-53.5	-53.5	-24.7	-30.7	-0.6
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	2,0 пати	29.2	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-0.8	49.1	24.3	54.3	31.3	0.2
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-11.1	-9.6	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-17.6	-5.1	8.9	-17.4	-0.7	-0.1

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

* податоците за јануари се со нова база на година и нова пондерациска структура.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

	2008 2009 2010 2011 2012					2011				2012						
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Ное-12	Дек-12	Јан-13
	реални годишни промени во %															
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	-5.8	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.7	-5.0	-9.6	-10.2	-11.3	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-11.8	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.7	-22.5	-24.9	-21.3	-1.6
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-2.0	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.4	0.2	-8.2	0.3	-9.6	2.9	4.4
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-6.9	8.2	16.4	3.9	0.4	-6.0	-5.8	-9.0	-6.5	-4.0	-12.7	4.6
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	1.6	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	1.1	1.6	1.5	1.6	2.8
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	-3.0	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-4.3	-4.2	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.2	1.2	8.3	-9.0	-13.9	0.7	24.7	32.2	29.8	1.0	-12.7	-0.1	-35.2	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	0.9	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	1.5	-3.4	-0.2	-8.3	7.0

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012						
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Ное-12	Дек-12	Јан-13
						реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари										
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-5.1	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-0.1	-0.1	-0.3	-16.9	-3.0
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	6.1	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	39.9	6.8	-0.2	21.8	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-1.4	64.5	44.7	43.0	18.6	-13.9	-13.6	22.3	0.3	-13.0	-10.8	11.4
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	2.4	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	-0.3	34.7	14.6	66.5	0.5
Странски директни инвестиции**	-8,211.9	-14,385.6	766.5	9,310.5	#####	9,856.9	-3,259.1	67.8	2,645.0	-6,249.5	542.1	-4584.2	-2544.4	-3252.5	1545.9	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	-2.5	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	-3.0	-2.5	-2.6	-2.5	-2.9
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-3.6	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-8.8	-3.2	2.6	5.4	-

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012				Вкупно 2012	2013	годишни стапки на промени во 2013 година (во %)	процент на реализација
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Јан.	Јан.	Јан / 2013					
во милиони денари													
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,798	35,133	35,446	35,696	138,073	10,647	2.8	7.2
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	28,962	30,368	30,180	117,382	9,246	2.9	7.4
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	192	224	372	998	89	78.0	8.7
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	18,592	20,013	18,797	75,619	6,346	1.6	7.8
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	2,363	2,276	2,616	9,553	702	5.7	6.8
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	1,312	661	715	3,652	213	22.4	5.3
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	9,100	10,460	9,111	38,469	3,546	2.2	7.8
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	4,034	4,733	4,430	16,596	1,168	-14.3	8.0
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	994	1,046	1,095	4,067	360	36.9	9.1
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	789	837	830	3,282	357	14.8	10.1
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	10,178	10,131	11,011	40,765	2,811	4.5	6.6
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	6,876	6,836	7,437	27,524	1,898	4.5	6.6
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	437	435	472	1,746	119	4.4	6.2
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	2,865	2,860	3,102	11,495	794	4.6	6.5
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,782	3,081	3,683	3,038	12,584	929	12.7	6.7
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,697	623	367	4,433	172	-60.6	3.9
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	296	595	1,874	3,045	278	302.9	7.9
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	97	177	237	629	22	-40.5	3.7
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	38,650	39,424	41,438	155,840	13,523	14.8	8.2
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	34,935	35,005	35,030	137,083	11,772	16.5	8.0
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	5,702	5,650	5,682	22,714	1,860	-0.6	8.0
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,739	3,322	3,346	4,245	14,652	1,450	30.5	8.3
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,164	25,110	24,416	23,811	95,501	7,612	9.7	7.4
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	191	345	452	1,196	47	-16.1	5.4
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,015	17,254	17,529	17,878	69,676	5,916	8.5	8.0
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	7,665	6,542	5,481	24,629	1,649	15.2	6.1
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	801	1,593	1,292	4,216	850	377.5	20.7
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	347	291	426	1,306	92	-2.1	5.7
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	454	1,302	866	2,910	758	802.4	30.2
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	3,715	4,419	6,408	18,757	1,751	4.3	9.4
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,530	-3,517	-3,978	-5,742	-17,767	-2,876	101.3	16.3

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	Вкупно	Производи за храна	Пијалоци и тутун	Сировини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и неспомнатата стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	274	22	29	19	16	1	36	64	25	62	0
8	248	23	10	17	20	1	40	70	24	43	0
9	271	27	13	16	14	1	45	74	28	53	0
10	274	30	13	22	13	1	51	69	27	48	0
11	272	25	15	19	17	1	51	64	29	52	0
12	263	19	22	15	17	1	46	58	28	58	0
2013											
1	230	13	21	18	11	1	42	53	23	47	0
УВОЗ											
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	413	45	6	10	70	3	58	128	70	24	0
8	407	43	5	15	97	5	46	100	70	26	0
9	402	45	3	9	80	6	47	123	58	30	0
10	462	51	5	15	100	6	54	127	71	33	0
11	457	48	6	18	95	6	49	134	72	29	0
12	449	48	4	15	95	3	46	128	83	26	1
2013											
1	373	41	3	13	83	5	45	116	51	16	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 10

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА																					
	2008	2009	2010	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2012
во милиони евра																					
I. Тековна сметка																					
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,447.8	-461.6	-374.6	-403.3	-442.3	-1,681.8	-144.6	-108.0	-157.2	-200.7	-159.4	-106.3	-127.3	-149.7	-117.1	-172.4	-167.9	-173.8	-1,784.4
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,530.1	712.4	817.5	825.0	823.9	3,178.9	210.1	234.0	264.6	239.5	276.3	273.1	273.6	247.6	270.3	273.8	271.7	258.0	3,092.6
- Увоз на стоки, ф.о.б	-4,455.1	-3,492.2	-3,977.9	-1,174.0	-1,192.1	-1,228.4	-1,266.2	-4,860.6	-354.7	-341.9	-421.9	-440.2	-435.7	-379.4	-400.8	-397.3	-387.4	-446.2	-439.6	-431.9	-4,877.0
B. Услуги	9.3	16.5	36.8	19.8	23.6	38.5	16.2	98.1	-5.5	-8.2	1.2	-0.4	-1.7	16.8	19.8	11.3	3.1	-3.1	8.1	-18.8	22.5
- Приливи	692.0	617.6	681.3	177.9	196.2	224.7	206.9	805.8	55.9	52.3	62.2	60.1	68.4	70.9	95.0	85.6	67.8	73.4	66.4	70.9	828.9
- Одлив	-682.8	-601.1	-644.6	-158.1	-172.6	-186.2	-190.7	-707.6	-61.5	-60.5	-61.0	-60.5	-70.1	-54.1	-75.2	-74.3	-64.7	-76.4	-58.4	-89.7	-806.3
B. Доход	-94.4	-47.3	-99.9	-16.7	-79.8	-16.2	-8.2	-120.8	-14.3	-10.1	-14.1	-12.7	-13.4	-13.4	-12.5	-9.3	-11.7	-12.4	-11.6	-14.3	-149.6
- Приливи	185.2	128.0	146.6	44.0	42.8	42.8	43.1	172.7	12.7	15.1	14.0	13.4	13.5	12.9	14.0	15.8	13.1	13.7	13.1	12.6	163.9
- Одлив	-279.6	-175.3	-246.5	-60.7	-122.5	-59.0	-51.3	-293.5	-26.9	-25.2	-28.1	-26.1	-26.9	-26.4	-26.5	-25.1	-24.8	-26.1	-24.6	-26.9	-313.5
G. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.3	262.9	316.1	437.0	464.2	1,480.2	113.6	97.4	119.6	136.0	140.9	127.7	172.9	154.2	127.7	144.2	132.4	153.7	1,620.1
- Приливи	1,033.2	1,181.0	1,414.0	273.1	327.6	448.1	477.4	1,526.2	117.6	101.0	124.0	140.4	145.3	131.8	177.6	159.0	132.5	150.6	137.2	158.4	1,675.3
- Одлив	-47.7	-47.7	-46.7	-10.2	-11.5	-11.2	-13.2	-46.0	-3.9	-3.7	-4.4	-4.4	-4.5	-4.1	-4.7	-4.8	-4.8	-6.5	-4.9	-4.7	-55.2
II. Капитална и финансиска сметка																					
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.5	9.4	3.4	3.9	4.4	21.3	0.1	2.4	0.8	1.0	0.4	0.3	2.9	1.6	2.6	1.0	2.1	0.4	15.6
- Приливи	0.0	25.4	25.7	11.9	7.3	7.8	9.5	36.5	1.8	3.1	2.1	1.7	1.7	1.8	3.8	2.8	3.6	2.3	3.3	2.1	30.0
- Одлив	-12.2	-5.3	-13.2	-2.5	-3.8	-3.9	-5.1	-15.3	-1.7	-0.7	-1.3	-0.7	-1.3	-1.5	-0.9	-1.3	-1.0	-1.2	-1.2	-1.7	-14.4
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	129.8	207.5	120.8	-85.9	-35.8	206.6	47.4	23.7	37.3	78.1	24.4	-37.1	-65.1	-8.6	7.6	48.4	44.5	33.8	234.5
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	158.6	192.9	-6.8	45.5	105.2	336.8	38.4	34.6	6.6	-40.0	33.7	13.9	19.0	-25.3	-31.2	18.3	-1.4	44.2	110.7
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	-0.3	0.3	0.4	-0.3	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	-0.1	2.6	0.0	0.1	-0.6	6.0
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	160.0	193.3	-7.1	45.1	105.5	336.8	38.9	34.6	6.7	-40.1	29.2	13.9	19.0	-25.3	-33.8	18.3	-1.5	44.7	104.8
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-56.8	-3.2	-4.6	-16.6	-17.7	-42.1	-1.0	0.9	1.1	10.1	-1.8	-0.9	-6.2	31.0	36.3	-1.7	5.8	2.5	76.0
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-6.6	-5.3	1.1	3.3	-7.6	-0.8	-1.9	-2.3	-3.5	-3.2	-2.2	-1.3	-0.1	13.0	-2.3	-1.7	-0.9	-7.3
Обврски	-50.1	141.7	-34.9	3.5	0.8	-17.7	-21.0	-34.4	-0.2	2.7	3.3	13.7	1.4	1.3	-4.9	31.2	23.3	0.6	7.5	3.4	83.3
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	89.7	227.2	68.2	-140.9	88.7	243.2	-11.2	-11.2	56.8	97.2	-24.8	-82.7	-30.6	14.9	-8.2	35.5	49.2	105.3	190.1
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	-5.4	-151.5	-48.0	-196.9	-401.8	-71.8	24.6	-33.2	60.4	2.2	-23.4	-85.5	-24.3	-15.2	-118.4	-181.6	364.8	-101.5
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.2	-2.9	-115.7	29.2	-140.8	-230.2	-83.4	62.8	-49.6	43.7	19.3	-10.2	-2.9	-18.2	-8.3	-75.6	-139.4	340.8	79.1
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	-118.2	29.5	-144.4	-233.1	-83.2	64.8	-45.0	44.4	19.5	-8.3	-0.5	-19.8	-6.4	-75.2	-130.9	337.7	97.0
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	-2.5	2.9	-0.7	4.1	3.7	-1.2	-1.6	-4.4	-1.7	-0.1	-1.9	-2.5	1.8	-1.9	-0.7	-8.4	2.1	-20.5
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	-0.4	-0.3	0.4	-0.5	-0.9	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2	0.1	0.2	0.0	1.1	2.5
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.1	-2.2	-36.0	-77.2	-56.2	-171.6	11.6	-38.3	16.4	16.7	-17.1	-13.3	-82.5	-6.1	-6.9	-42.8	-42.3	24.0	-180.7
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	8.8	-8.5	-39.5	2.8	-36.4	29.2	-20.3	38.4	38.2	11.5	8.2	-60.4	9.3	6.5	-25.9	-25.4	37.3	46.6
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.1	-11.2	-27.4	-37.7	-59.0	-135.3	-17.6	-18.0	-22.0	-21.5	-28.6	-21.5	-22.1	-15.5	-13.4	-16.9	-16.9	-13.3	-227.3
3.1.4. Останати средства	0.8	0.1	0.2	-0.3	0.2	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
3.2. Обврски	256.9	352.8	249.4	232.6	219.7	-92.9	285.6	645.1	60.6	-35.8	90.0	36.8	-27.0	-59.3	54.9	39.2	7.0	153.9	230.9	-259.5	291.6
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	71.2	-8.4	28.3	-45.3	16.6	-8.9	25.6	1.5	33.0	63.9	-2.5	-40.6	0.3	0.5	-2.5	46.1	24.2	42.4	191.8
3.2.2. Заеми	241.9	69.9	121.4	258.9	168.2	-39.6	277.8	665.2	51.8	-37.5	46.7	-53.7	-29.8	-17.9	60.7	36.8	6.4	87.0	182.8	-331.6	1.8
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	118.2	-29.5	143.8	232.5	83.1	-64.2	44.8	-44.2	-19.5	7.8	0.0	20.3	5.7	69.9	136.5	-315.2	-75.0
3.2.2.2. Држава	36.1	7.0	38.9	232.9	13.9	2.8	117.9	367.5	0.8	-0.5	1.6	-5.8	-0.8	-6.3	74.1	11.2	-5.3	2.2	-5.7	-3.6	61.9
3.2.2.3. Банки	-17.0	58.9	110.7	21.0	30.4	-24.6	19.9	46.7	-24.8	27.4	-0.7	-5.0	-7.5	-7.4	-3.2	5.9	-3.7	-5.2	21.7	-6.6	-9.1
3.2.2.4. Останати сектори	222.7	4.0	-28.1	5.0	5.7	11.7	-3.8	18.5	-7.3	-0.2	1.0	1.3	-2.0	-12.0	-10.2	-0.6	9.6	20.2	30.3	-6.2	23.8
3.2.3. Валути и депозити	12.1	26.0	-2.8	-24.2	11.3	-22.1	-26.9	-61.9	-5.3	0.4	6.7	25.4	3.8	-4.5	-9.1	1.7	1.8	11.2	13.9	20.1	66.2
3.2.3.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.3. Банки	12.1	26.0	-2.8	-24.2	11.3	-22.1	-26.9	-61.9	-5.3	0.4	6.7	25.4	3.8	-4.5	-9.1	1.7	1.8	11.2	13.9	20.1	66.2
3.2.3.4. Останати сектори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.4. Останати обврски	7.4	87.9	59.5	6.3	11.9	14.2	18.2	50.5	-11.4	-0.1	3.6	1.2	1.5	3.6	3.1	0.2	1.3	9.6	9.9	9.6	31.9
4. Бруто официјални резерви /1	75.3	-76.9	-61.7	-209.4	64.0	26.1	-212.0	-331.3	21.2	-0.5	-27.1	10.9	17.4	32.7	-47.3	-29.2	10.7	-3.6	-9.1	-118.2	-142.3
III. Нето грешки и пропусти	-24.0	27.1	1.3	-21.5	-9.7	26.0	1.5	-3.6	3.2	2.8	12.4	-1.3	8.8	12.1	9.3	0.5	-12.2	-5.8	-7.6	19.0	41.3

1/ Без cenovni promeni i kursni razliki.

Извор: НБРМ.

Табела 11

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР

	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
	<i>во милиони евра</i>								
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
2012	399.5	111.2	288.3	1,081.1	161.7	919.5	1,480.6	272.9	1,207.8
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9
6	32.9	9.3	23.6	85.5	15.4	70.1	118.4	24.7	93.6
7	39.0	11.4	27.6	127.5	14.5	113.0	166.5	25.9	140.6
8	36.6	10.8	25.8	109.5	13.0	96.5	146.1	23.9	122.2
9	31.7	9.5	22.2	86.9	13.1	73.8	118.7	22.6	96.0
10	33.0	8.5	24.5	97.9	14.1	83.9	131.0	22.6	108.4
11	30.0	8.4	21.6	83.5	15.1	68.4	113.6	23.5	90.1
12	29.9	9.1	20.7	89.0	17.8	71.2	118.9	27.0	91.9
01-02.2013	50.3	15.7	34.5	137.7	28.5	109.2	188.0	44.2	143.7
1	24.5	8.8	15.7	67.8	14.2	53.6	92.3	23.1	69.2
2	25.8	6.9	18.9	69.9	14.3	55.6	95.7	21.2	74.5

Извор: НБРМ.

Табела 12

НЕДК И РЕДК

	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.8	106.5	108.8	104.3	106.6
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.4
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.5	97.0
2008	100.6	98.7	98.0	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.4	99.5	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.7	95.2
1	106.8	97.4	91.2	100.9	94.5
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.6
3	106.5	97.8	91.8	102.9	96.6
4	106.4	97.4	91.5	102.7	96.5
5	105.9	96.6	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.5	89.6	100.7	94.5
8	107.5	96.5	89.7	102.9	95.7
9	107.6	95.7	89.0	102.0	94.8
10	107.8	95.6	88.8	101.9	94.6
11	107.7	95.9	89.0	101.5	94.2
12	107.6	96.1	89.3	101.8	94.6
2012					
1	107.5	97.8	91.1	100.8	93.8
2	107.5	98.0	91.1	102.6	95.4
3	107.8	97.5	90.4	103.7	96.2
4	106.2	96.4	90.8	101.7	95.8
5	108.2	97.9	90.5	103.7	95.9
6	109.1	97.6	89.4	104.4	95.7
7	108.7	96.1	88.5	103.7	95.4
8	108.9	97.2	89.3	103.0	94.6
9	109.2	97.7	89.5	104.5	95.7
10	108.8	96.7	88.9	103.6	95.2
11	108.5	96.6	89.0	103.9	95.7
12	108.8	97.1	89.3	104.7	96.3
2013					
1	108.4	97.7	90.1	103.9	95.9

Извор: НБРМ.

Табела 13

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812
6	51.2945	76.4874	49.2161	61.6075	51.2320	76.3908	48.9532	61.6321
7	51.2608	78.0377	50.0522	61.5723	51.2224	78.8845	50.2353	61.5181
8	51.2045	78.0567	49.7112	61.5004	51.2127	77.7415	49.0285	61.5013
9	50.8721	77.0299	47.8767	61.5031	50.8313	77.0638	47.5644	61.5008
10	50.8325	76.2839	47.4019	61.4990	50.8890	76.2831	47.4459	61.4994
11	51.0251	76.5473	47.9742	61.5015	51.0673	75.8768	47.3298	61.5004
12	50.8933	75.7020	46.9413	61.5013	50.9106	75.2800	46.6510	61.5000
2013								
1	50.1280	74.0866	46.3616	61.5043	49.6378	71.6662	45.4258	61.5111

Извор: НБРМ.

Табела 14

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2011	Кумулативна промена I-XII.2012	Месечна промена I.2013 / XII.2012
<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	3,681	3,390	-2,533
Депозити на држава	-658	-12,153	4,158
Трезорска сметка	-255	-12,839	3,967
Здравствена трезорска сметка	-184	-23	188
Странска помош+ СДШ	-220	709	4
Девизни трансакции	9,820	5,589	-4,055
Банки	3,076	8,463	2,582
Држава	6,744	-2,874	-6,637
Благајнички записи	-6,301	6,285	1,980
Репо операции	0	2,700	-2,570
Расположив депозит	0	-1,158	-1,965
Останати ставки	820	2,127	-80

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 15

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2012	Месечна промена I.2013 / XII.2012	Состојба I.2013
<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	2,292	-2,433	53,503
Нето девизна актива	6,408	6,601	135,513
Нето домашна актива	-4,116	-9,035	-82,010

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 16

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2011				2012				2013	2011				2012				2013
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари
<i>период во однос на претходен период, во %</i>										<i>годишни промени, во %</i>								
M0	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	1.4	5.7	-4.4	7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	13.7	4.3	4.6
M1	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.3	4.4	-5.1	7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.9	7.6	4.0
M4	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	0.8	2.2	-0.5	11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	6.3	4.4	3.8
M4-денарски дел	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.3	2.7	-1.0	14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	15.8	9.6	7.5

Извор: НБРМ.

Табела 17

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.12.2012 година	Состојба на 31.01.2013 година	Месечна промена (јануари 2013/декември 2012)	Годишна промена декември 2012/декември 2011)	Годишна промена јануари 2013/јануари 2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во јануари 2013 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во јануари 2013 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни депозити	244,253	244,142	0.0	4.9	4.3	100%	100%
Денарски*	133,138	132,691	-0.3	11.5	9.0	401.5	110.2
Девизни	111,116	111,451	0.3	-2.1	-0.9	-301.5	-10.2
Депозити на домаќинства	175,378	175,719	0.2	7.2	6.8	-306.4	112.3
Денарски*	84,713	84,431	-0.3	17.1	13.8	253.9	102.8
Девизни	90,665	91,288	0.7	-0.7	1.0	-560.3	9.5
Депозити на претпријатија од приватен сектор	54,369	53,626	-1.4	-2.0	-3.4	667.9	-18.9
Денарски*	35,675	35,321	-1.0	1.2	0.1	318.9	0.3
Девизни	18,694	18,306	-2.1	-7.7	-9.5	349.1	-19.3

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	5.7	4.9	4.3
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	16.4	11.5	9.0
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-4.6	-2.1	-0.9
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	0.3	-2.3	-3.2
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	24.2	25.1	30.8
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-3.4	-2.0	-3.4
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	9.2	7.2	6.8

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.12.2012 година	Состојба на 31.01.2013 година	Месечна промена (јануари2013/ декември2012)	Годишна промена декември2012/ декември2011)	Годишна промена јануари2013/ јануари2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во јануари 2013 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во јануари 2013 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	218,368	218,406	0.0	5.4	5.0	100%	100%
Денарски*	164,001	164,331	0.2	9.5	9.1	867.8	131.1
Девизни**	54,367	54,075	-0.5	-5.1	-5.7	-768.2	-31.1
Домаќинства	86,916	87,220	0.4	6.5	6.8	801.1	52.8
Денарски	80,408	80,766	0.4	7.1	7.5	944.0	53.7
Девизни	6,508	6,454	-0.8	-0.6	-1.5	-142.9	-0.9
Претпријатија	130,697	130,396	-0.2	4.5	3.6	-790.2	43.5
Денарски	82,889	82,829	-0.1	11.5	10.3	-158.0	73.7
Девизни	47,808	47,568	-0.5	-5.8	-6.2	-632.3	-30.3

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	јануари
Вкупни кредити	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	6.6	5.4	5.0
Денарски	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	9.3	9.5	9.1
Девизни	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	-0.6	-5.1	-5.7
Краткорочни	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	5.6	4.0	3.1
Долгорочни	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	5.3	4.9	4.4
Претпријатија	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	6.3	4.5	3.6
Домаќинства	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.7	6.5	6.8

Извор: НБРМ.

Табела 21

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба I.2013	Месечна промена I.2013/ XII.2012	Годишна промена I.2013/I.2012
	<i>во милиони денари</i>		
Девизни средства	34,052	-1,559	-1,532
Девизни обврски	38,063	-334	4,738
Нето девизна актива	-4,011	-1,224	-6,269

Извор: НБРМ.

Табела 22

КАМАТНИ СТАПКИ

	февруари 2013 година	месечна промена	годишна промена
	<i>во %</i>	<i>во процентни поени</i>	
Каматна стапка на аукциите на благajничките записи (28 дена)	3.48	-0.01	-0.52
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	1.75	-0.28	-0.39
	јануари 2013 година	месечна промена	годишна промена
	<i>во %</i>	<i>во процентни поени</i>	
Пондериран активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	7.8	-0.1	-0.5
Пондериран пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.3	0.0	-0.4

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИЈА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
во %									
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03
IX	2.11	2.17	2.03	3.01	3.97	4.47	5.03	5.52	6.01
X	2.17	2.31	2.03	3.00	3.96	4.46	5.02	5.52	6.00
XI	2.10	2.22	2.02	2.94	3.92	4.40	4.97	5.47	5.96
XII	2.04	2.12	2.01	2.93	3.90	4.36	4.96	5.46	5.94
I.2013	2.03	2.12	2.01	2.84	3.81	4.28	4.89	5.39	5.88
II	1.75	1.78	2.00	2.56	3.48	3.98	4.57	5.08	5.55

Извор: НБРМ.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
III.2012	8.6	5.2	7.1	2.3
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
IX	8.4	4.9	6.9	2.2
XII	8.3	4.8	6.8	2.1
I.2013	8.3	4.8	6.7	2.1

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
III.2012	8.0	2.9	6.8	0.8
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
IX	7.8	2.6	7.1	0.7
XII	7.7	3.0	6.2	0.7
I.2013	7.6	2.9	6.4	0.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
III.2012	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
IX	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5
XII	8.1	8.6	9.4	4.8	4.5	6.2
I.2013	8.1	8.5	9.4	4.7	4.6	6.1

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на девизни кредити, во %			каматна стапка на девизни депозити, во %		
III.2008	8.1	8.3	9.0	2.2	2.3	0.9
VI	8.1	8.3	9.0	2.2	2.5	0.9
IX	8.1	8.3	9.0	2.5	2.8	0.9
XII	6.8	8.3	9.0	3.0	3.0	1.5
III.2009	7.1	8.0	9.0	3.2	3.4	1.9
VI	7.2	8.9	9.0	3.3	3.6	1.8
IX	7.1	8.8	12.7	3.2	3.6	2.3
XII	7.0	9.0	5.9	3.2	3.9	2.8
III.2010	7.0	8.2	10.1	3.1	3.6	3.0
VI	6.9	8.3	8.2	3.1	3.1	2.9
IX	6.9	8.3	7.7	3.0	3.0	2.9
XII	6.9	8.3	7.6	3.0	3.0	2.9
III.2011	6.9	8.3	9.0	2.8	2.8	3.0
VI	6.8	8.4		2.7	3.0	3.0
IX	6.9	8.4		2.6	2.9	2.9
X	6.8	8.4		2.6	2.8	3.0
XI	6.8	8.4		2.5	2.9	3.0
XII	6.8	8.2	7.7	2.5	2.6	3.0
I.2012	6.7	8.1	7.6	2.4	2.6	3.0
II	6.6	8.0	7.6	2.2	2.6	3.0
III.2012	6.5	7.9	7.5	2.2	2.5	3.0
IV	6.5	7.9	7.4	2.2	2.5	2.9
V	6.4	7.9	7.5	2.1	2.4	3.0
VI	6.4	7.8	7.4	2.1	2.5	2.9
VII	6.3	7.7	7.4	2.1	2.3	2.9
VIII	6.3	7.7	7.3	2.1	2.3	2.9
IX	6.3	7.7	7.3	2.1	2.3	3.0
X	6.3	7.6	7.3	2.0	2.3	3.1
XI	6.3	7.5	7.3	2.1	2.2	3.1
XII	6.2	7.4	7.3	2.0	2.3	3.0
I.2013	6.2	7.3	7.2	2.0	2.3	2.9

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ

	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
III.2012	9.0	5.6	8.4	4.1
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
IX	8.7	5.1	8.1	4.0
XII	8.6	5.0	8.1	4.1
I.2013	8.6	5.0	8.1	4.0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Каматни стапки на тековни сметки		Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
III.12	10.4	0.4	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
IX	10.2	0.3	10.8
XII	10.2	0.3	11.0
I.13	10.3	0.3	11.0

Извор: НБРМ.